

ОЛИГАРХИЈАТА ВО ФУНКЦИЈА НА УНИШТУВАЊЕ НА ДРЖАВАТА

Од осамостојувањето до денес имавме можност да видиме импровизација и криминална приватизација преку која малцинство олигарси преку ноќ станаа мултимилionери. Можеме ли назад да го вратиме филмот и да ја поправиме грешката, да ја избегнеме неправдата и незаконската приватизација? Здружението "Акционер 2001" со поддршка од акционерите и граѓаните прави обиди за да се поправи направената грешка...

"За пет години од постоењето и активностите со акционерите дојдовме до заклучок дека не смееме да ѝ дозволиме на било која партија, која ќе дојде на власт да може да нè манипулира дека ќе направи контрола на приватизацијата. Јасно е што се случи во 1998 година кога тоа не го направи ВМРО-ДПМНЕ на чело со Љубчо Георгиевски, потоа 2002 година тогашниот премиер Бранко Црвенковски вети по цена и глави да паѓаат и од неговата партија, таа контрола да се направи, но ништо од најавата. Еве, сега неодамна повторно слушнавме партиски маркетинг за контрола на приватизацијата. Ние решивме, бидејќи не им веруваме на политичарите да го решиме проблемот со законска регулатива. Имено, Здружението 'Акционер 2001', заедно со уште 100 граѓани, покрена иницијатива за поднесување предлог-закон (за што

фето кои ќе станат стечајци, тоа се парите со кои требаше да се подигне економијата, тие се два пати повеќе од милијардата на Тупурковски. Верувајте дека 99 отсто од тие постапки со кои фирмите се однесени во стечај се со фиктивни побарувања, лажни доверители каде е ограбен имотот на акционерите кои се оставени без акции и без работни места. Во Македонија не гледам некој поголем проблем од приватизацијата и стечајната постапка. Дека може да се направи контрола во приватизацијата јасен е примерот со 'Фершпед' каде Антикоруписката комисија, Управата за јавни приходи, Министерството за финансии, двете ревизии покажаа дека е направена криминална приватизација која треба да се поништи. Но, слушнавме дека и премиерот Владо Бучковски не сака да ја поништи таа приватизација. Затоа, кога ќе се собираат 10.000 потписи за овие два закона воедно ќе се собираат потписи и за третата иницијатива. Станува збор за закон од два члена, односно барање на граѓаните со закон да се спроведува законот. Со првиот член му се налага на јавниот правобранител да поднесе тужба за поништување на криминалната приватизација и втората точка со која се налагаат ригорозни казни одредби за неспроведување. Значи, станува збор за една одго-



ВАСКО ТОДОРОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЗДРУЖЕНИЕТО "АКЦИОНЕР 2001"

ворна обврска за функција која ќе биде одговорна пред својот народ и државата. Многу е јасно дека може да се направи контрола на приватизацијата. Во една од најкриминалните компании е направена контрола. Таква контрола треба да се направи во сите приватизациони процеси. Имотот на граѓаните и акционерите мора да биде вратен, стечајците ќе се вратат на своите работни места, зошто капиталот е тука, само катастарски,

незаконски им е пренесен на други лица. Можете да одите во Катастар и да видите цел парк кај 'Уранија' и кај стадионот, дел кој бил на 'Македонски железници', а во 2002 година сè тоа е префрлено на име на Штерјо Наков, а доколку се бара документ од Катастар ви даваат дека тоа е на 'Железници' (за жал, оваа информација ја добив од пратеник во Собранието, кој не смее да проговори). Се сеќавате дека имаше времена мерка за оттуѓување

■ Пишува:
Рената МАТЕСКА

КАДЕ СЕ ТРИТЕ МИЛИЈАРД

веќе во тек е собирање потписи од 10.000 граѓани до Собранието на РМ, насловен како закон за контрола на законитоста на приватизацијата на акционерските друштва и закон за ревизија на стечајните постапки во акционерските друштва.

Со трансформацијата на општествениот капитал беше предвиден влез на четири милијарди долари, а сведоци сме дека има влез на една милијарда долари. Недостасуваат три милијарди долари од приватизацијата, од 1991 година до денес. Тоа се оние три милијарди долари кои требаше да отворат работни места за лу-

Нашите олигарси, за жал, гледаат до крај да ја уништат земјава, бидејќи не сакаат да има правна држава. Тие практично се богатија за време на ембаргото, за време на војната. Кога имавме правна држава до 1989 година, да видиме кој имот го имаа Свето Јаневски, Штерјо Наков, Доне Таневски и компанија. Тогаш секое просечно семејство имаше повеќе имот отколку што поседуваа Јаневски, Наков, Таневски и компанија заедно...

Со трансформацијата на општествениот капитал беше предвиден влез на четири милијарди долари, а сведоци сме дека има влез на една милијарда долари. Недостасуваат три милијарди долари од приватизацијата, од 1991 година до денес. Тоа се оние три милијарди долари кои требаше да отворат работни места за луѓето кои ќе станат стечајци, тоа се парите со кои требаше да се подигне економијата...


на 'Панорама', а 'Фершпед' повторно можеше наспроти судската забрана, неа да ја оттуѓи, што значи дека за некого во оваа држава законите не важат. Јас кажав и за изјавата која Наков му ја даде на новинарот, што сметам дека е добар пример за Европа да види какви луѓе го водат нашето стопанство и какви луѓе се поддржани од Љубчо Георгиевски, Бранко Црвенковски и други кои досега биле на власт. Во последно време ние сфаќаме дека опозицијата и позицијата се водени од ист центар, кој е центар на криминалната олигархија", вели Васко Тодоровски, претседател на Здружението "Акционер 2001".

ДАНОК НА ЛУКСУЗ

Тодоровски има уште еден предлог кој не бил поддржан од водечките политички партии, освен од ДОМ на Лилјана Поповска. Станува збор за воведување данок на луксуз.

"Ова е нешто што функционира во цел свет - вели Тодоровски - дури и во Латинска Америка, Бразил, а таму олигархијата ја издржува социјалата, бидејќи таа ја создала, затоа таа е и должна да ја издржува. Во светот олигархијата ја спонзорира сиромаштијата и самите олигарси се свесни, самите капиталисти на Запад ѝ помагаат, ја спонзорираат државата. Нашите олигарси, за жал, гледаат како до крај да ја уништат државата, бидејќи не сакаат да има правна држава.

ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЗА ЗАШТИТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

 **АКЦИОНЕР**

Бул. Св. Климент Охридски бр.66/1-2 1000 Скопје тел/факс: 02 321 4025, 321 4063
www.akciner.org.mk e-mail akciner@zkg.mk

**Одговорно писмо до Претседателот на РСС,
Ленче Софрониевска**

Здружението на граѓани за заштита на акционерите „Акционер“, од Скопје, Ви се обраќа со цел да побара одговор на следните прашања:

1. Под итно да испитате и обелодените кој во Ваше име, ако не Вие, дал налог и закана до судијата Влатко Самарџиски од Основниот суд Скопје 1, да донесе противзаконско решение против Акционер, а самиот судија истото го призна во присуство на тројца сведоци.
2. Кој се заканивал на судијата од Апелациониот суд Виолета Србиниовска за да ги одбие нашите жалби, и во предмет од 200 страници да образложи решение од само една страница, кадешто не се наведени никакви докази. Испанска, во телефонски разговор не информираше дека има невиден притисок од Адвокатската комора и од некои органи во Судот.
3. Поради која причина седум месеци не се решава по жалба за предметот Лозар од Битола.
4. Која е причината што седум месеци не се решава предметот на Житомел од Куманово.
5. Зошто бидејќи потребни осум месеци за да се врати предметот на Фиорд од Кавадарци, во Основниот суд во Кавадарци.
6. Зошто е пробен законскиот рок од осум дена за санкционирање акционерско собрание во Тутувски комбинат-Прилеп и покрај тоа што се исполнети сите услови, во судијата сеуште не го донесува решението за санкционирање собрание.
7. Зошто за три години се одржани само три рочишта во поставките против Доне Таневски и Силва Бабиновска, менаџери во компанијата во која Вашата ќерка има адвокатска канцеларија, а Вие бидете нивна правен адвокат.
8. Зошто стечајната постапка за ХУП Метровол-Скопје која трае шест години, а во која сите доверители се намирени не се затвора, за да може остатокот од стечајната маса да го добијат акционерите.
9. Зошто судиката Мери Диска споро го води предметот каде тужениот го застапува Вашата ќерка, во случајот со Скопјанка.

луксузните автомобили и други де лукс објекти. Во Македонија има 15.000-20.000 вили кои можат да се вбројат во луксузни. Тоа се вили кои не можеле да се изградат со пари од

кои имале да платат 20.000 евра за пратеничко место, зарем немаат да платат 2.000-3.000 евра за своите вили. Што е тоа за Јаневски, Наков и за други. Да спомнам дека има вили и

"Нашите олигарси сè стекнаа противзаконски. Тие не ја сакаат ЕУ, која му треба само на народот. Народот сам треба да ги издејствува законите, сам треба да ги направи реформите во судството. Заедно со 200 акционери реагиравме пред Апелациониот суд со пароли и со барање правично судство, судење по закон, а не по налог. Претседателот на Апелациониот суд, Вели Ведат, мене и на госпоѓата Љубица Рубен ни рече: 'Наместо акционери со транспаренти пред судот да дојдат акционери со автомати, бидејќи овде сè треба да се ликвидира затоа што судството е корумпирано и работи по налог на олигархија, која се поставува над законот'. Судијата Влатко Самарџиски од Основен суд Скопје 1 Скопје, кој одлучуваше по предметот на Здружението 'Акционер' со страв нè извести дека ако донесе законско решение претседателот на РСС, Ленче Софрониевска, ќе го избрка од работа. Судијата од Апелациониот суд, Виолета Србиниовска која, исто така, требаше да одлучува по предметот на 'Акционер' нè извести дека поради притисокот кој врз неа е вршен од Адвокатската комора и од Ленче Софрониевска морала да донесе противзаконска одлука, бидејќи ќе биде разрешена. Предметите од фирмите 'Лозар-Битола', 'Фиорд-Кавадарци' и 'Житомел-Куманово' чекаа и по седум месеци во Апелациониот суд за да бидат разгледувани, што значи

И ДОЛАРИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈАТА?

Практично тие се збогатија за време на ембаргото, за време на војната. Кога имавме правна држава до 1989 година, да видиме кој имот го имаа Свето Јаневски, Штерјо Наков, Доне Таневски и компанија. Тогаш јас лично, како Васко Тодоровски, и мојата фамилија имавме повеќе имот отколку што заедно поседуваа Јаневски, Наков, Таневски и компанија. Градоначалникот на Сантос, во Бразил, плаќа 20.000 долари годишно за вилата која ја поседува, а да не говориме за поголемите вили за кои се плаќа по 100.000-200.000 долари годишно. Всушност, тоа е данок на луксуз, каде влегуваат и

плата, а за кои треба сопственикот да плати по 2.000-3.000 долари годишно и ако се пресмета се добиваат од 300-500 милиони евра годишно. Знаете ли која сума е тоа? Таа сума е на еден продаден Телеком, таа е сума на Електростопанство. Со ова ние имаме годишно да продаваме по еден Телеком и по едно Електростопанство, а не денес да се срамиме и да штрајкуваме против продажбата на ЕСМ. Сите големи политички партии плаќаат за пратенички места, што чини 20.000 евра. Неодамна и мене ми се нудеше пратеничко место. Сега е јавна тајна дека пратеничките места се плаќаат. Сите оние

со два, три базени, а тука народот гладува. Ниедна партија досега не сакала да го усвои законот за данок за луксуз. Но, тоа треба да го усвоиме ние граѓаните, зашто нам ни треба правна држава, нам ни треба Европската унија. Тие нема да се снајдат во Европската унија бидејќи таму владее закон, правна држава".

КОРУМПИРАНО СУДСТВО

За да функционираат законите потребно ни е судство кое не е корумпирано и правна држава во вистинска смисла на зборот.

дека законот и правото не се почитуваат, туку се чека налог од Софрониевска какви решенија да се донесат по нив. Основното јавно обвинителство фалсификува судски решенија, а Врховниот суд експресно во рок од три дена заседава и ги прифаќа истите, во случај кога се работи за моќници од криминалното бизнис лоби. Тоа што се случува во Обвинителството и што обвинетите си дозволуваат да прават фалсификати е резултат на тоа што републичкиот јавен обвинител се прогласи за "последен будала", а сè уште никој не се понудил да му пружи помош", коментира Васко Тодоровски.